

**ПРИСТАПНИЦА****За зачленување во Независниот синдикат на одбраната**

Пристапувам во членството на **Независниот синдикат на Одбраната (НСО)**, ги прифаќам Статутот и другите акти и се согласувам да ми се одбива месечна членарина во износ од **0.6%** од нето платата на **трансакциска с-ка 200-0027046640-87 во Стопанска банка, АД Скопје**, а согласно статутот на **НСО**.

Име и Презиме _____ ЕМБГ

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Стручна подготовка и статус _____ (ОФ, ПОФ, ПФВ, ЦЛ, ДСл),

Регион _____ ОО, Сек.воМО, ВП _____ исплатно место _____

Конт. тел. _____ e-mail _____ .

(место и дата)

Своерачен потпис

ЗАБЕРУВА
Претседател на НСО
Маријо Јуришиќ

**ПРИСТАПНИЦА****За зачленување во Независниот синдикат на одбраната**

Пристапувам во членството на **Независниот синдикат на Одбраната (НСО)**, ги прифаќам Статутот и другите акти и се согласувам да ми се одбива месечна членарина во износ од **0.6%** од нето платата на **трансакциска с-ка 200-0027046640-87 во Стопанска банка, АД Скопје**, а согласно статутот на **НСО**.

Име и Презиме _____ ЕМБГ

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Стручна подготовка и статус _____ (ОФ, ПОФ, ПФВ, ЦЛ, ДСл),

Регион _____ ОО, Сек.воМО, ВП _____ исплатно место _____

Конт. тел. _____ e-mail _____ .

(место и дата)

Своерачен потпис

ЗАБЕРУВА
Претседател на НСО
Маријо Јуришиќ